



## Градоначалник

Согласно на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015 и 31/2016), Градоначалникот на Општина Крушево го издава следното:

### С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ ИЗВЕСТУВААТ сите заинтересирани физички и правни лица на Општина Крушево дека Градоначалникот на Општина Крушево распишува

### ЈАВЕН ПОВИК

**За доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Крушево за 2016 година**

Сите заинтересирани правни и физички лица во текот на јавниот повик може да достават Иницијатива за изработка и донесување на урбанистички планови од членот 7 став (1) точка 2 алинеја 2,3 и 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015 и 31/2016).

Предмет на иницијативите може да биде донесување на нов Урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки Урбанистички план со образложение за бараната измена и предлог на плански опфат од подносителот на иницијативата.

Заинтересираните правни и физички лица иницијативите да ги достават во писмена форма преку архивата на Општина Крушево или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам.

За доставените иницијативи подносителите ќе бидат информирани во писмена форма или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам во рок од 15 дена од истекот на рокот за поднесување на иницијативите.

Јавниот повик ќе биде објавен на интернет страната на Општина Крушево, [www.krusevo.gov.mk](http://www.krusevo.gov.mk), на огласна табла во општината, во информацискиот систем е-урбанизам, во службеното гласило на општината, во дневен весник на македонски јазик и дневен весник на албански јазик.

Средствата за прифатените иницијативи за изготвување на потребната документација треба да ги обезбедат подносителите на иницијативите – правни или физички лица.

Јавниот повик ќе трае 38 дена во периодот од 22.04.2015 до 29.05.2016 год.

Број 03-433/1  
19.04.2016 год., Крушево

**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**на Општина Крушево**  
**Ѓорги Дамчески**